



Зимска резидба на виновата лоза

Резидба е ампелотехничка мерка со која одредени делови на виновата лоза се прекратуваат или целосно се отстрануваат. Резидбата на виновата лоза се изведува во периодот на мирување т.е по завршување на вегетацијата, па сè до почетокот на сокодвижењето. Резидбата потребно е да биде навремено и стручно изведена. Земјоделците со поголеми површини лозови насади, резидбата ја почнуваат порано, најчесто во почетокот на декември. Лозата орежана порано т.е наесен, порано ја започнува вегетацијата. Во локалитети и кај сорти каде постојат услови за измрзнување поради ниски зимски темеператури и ризик од доцни пролетни мразеви, се препорачува резидбата да се изврши во периодот на крајот на февруари и почетокот на март. За време на резидбата се одстрануваат 90% од ластарите. Иако со резидбата се создаваат одредени рани на лозата, резидбата преставува неопходна ампелотехничка мерка со која се регулира порастот и родноста на лозата. Со резидбата се остава само одреден број на родни окца што одговара на кондицијата на лозата, условите на средината, при што се регулира родноста и квалитетот на грозјето. При резидбата најпрво се отстрануваат болните оштетените и стари органи, при што лозата се регенерира, а со тоа се продолжува и векот на виновата лоза. Со оваа значајна ампелотехничка мерка се овозможува и правилен распоред на надземните органи. Едногодишните зрели ластари имаат важна улога, бидејќи на нив се наоѓаат родните окца. Во зависност од еколошките услови, применетата агротехника и агробиолошките својства на одгледуваните сорти винова лоза, на лозата ѝ се дава одреден облик со примена на разни начини на резидба. Кај нас најчесто применуван е (мешовит) Двокрак Гиов начин на резидба.



Двокрак Гиов начин на резидба



Изглед на лоза после извршена резидба

Лозата при овој начин на резидба во полна родност има два крака и на секој крак се остава по еден краток кондир за замена и по еден лак за род. При редовната резидба се острануваат лаките кои донеле род во претходната година, повисоко поставените ластари на кондирите се режат на лакови од 6 до 12 окца во зависност од сортата, а пониско поставените ластари на кондирите, се прекратуваат на кратки кондири, најчесто на две окца. Дебелината на лакот најдобро е да изнесува од 8 до 12 милиметри. На оставените кондири ќе израстат ластари кои ќе послужат за замена на лаките кои донеле род. Ако во насадот постојат заразени лози од вируси и фитоплазми, а се претходно обележани, таквите лози се кројат последни во насадот и ластарите се изнесуваат и запалуваат. Пред да се почне со резидба, алатот кој се користи (ножици и пили) потребно е да се дезинфицира со чист алкохол, а секако и да се наостри. Резидбата на виновата лоза се обавува рачно или машински. Рачната резидба се извршува со ножици (макази). Механизираната резидба се извршува со пнеуматски и електрични ножици со што се намалуваат трошоците, а се зголемува квалитетот на резидбата.



Викторија во полна родност, режена на Двокрак Гиов начин на резидба

Изработил:
дипл.зем.инж. Драганчо Николов
АПРЗ РЕ Кавадарци